



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021



СОДРЖИНА

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ	1
2. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР	2
3. ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР	2
4. ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ	3
5. ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА	10
6. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ	12
7. КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ.....	13
8. ГОДИШНИ ПЛАТИ И НАГРАДИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ	14
9. ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ И АКЦИОНЕРИТЕ	15
10. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ	16
11. ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОРЕН ОДБОР	17
12. ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	21
13. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	25
14. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	26
15. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	27
16. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	28
17. КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	29
18. КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	33
19. КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	34
20. КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	35
21. КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	36
22. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ во 2021.....	37
23. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ 2017-2021.....	38
24. ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ	39
25. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА ПО ГОДИНИ	40
26. ПЛАНИРАНА ПРОДАЖБА ВО 2022	41
27. СЕРТИФИКАТ ISO-9001:2015.....	42
28. СЕРТИФИКАТ ISO-14001:2015	43
29. АКРЕДИТАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА АДИНГ	44
30. А - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА	45
31. СЕРТИФИКАТ СЕ - АДИТИВИ	47
32. СЕРТИФИКАТ СЕ - РЕПАРАЦИИ	48

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив на друштвото	Деловен систем АДИНГ АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и инженеринг работи Скопје
Скратен назив	АДИНГ АД СКОПЈЕ
Седиште и адреса	Новоселски пат (1409) Бр.11, 1000 Скопје
Телефон и факс	02/20 34 800; 02/20 34 810
Адреса на електронската пошта	ading@ading.com.mk
Адреса на интернет страницата	www.ading.com.mk
Матичен број	4205880
Шифра на дејност	20.59
Опис на дејностите (претежна дејност)	Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место
Број на Решение од Централниот Регистар	4-02001094-000-03
Датум на основање (ден, месец и година)	30.05.1969
Број на вработени на крајот на годината	94
Систем на управување	двостепен

Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	300000000239626, Комерцијална Банка АД Скопје
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	210042058800143, НЛБ Банка АД Скопје
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	270042058800150, Халк Банка АД Скопје
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	300000003945026, Комерцијална Банка АД Скопје (подружница - Продавница 1)
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	300000004703663, Комерцијална Банка АД Скопје (подружница - Адинг Маркет 2)
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	300000004703760, Комерцијална Банка АД Скопје (подружница - Адинг Маркет 3)
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	380125013803131, Про Кредит Банка АД Скопје
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	250001004107251, Шпаркасе Банка АД Скопје

ЧЛЕНОВИ НА У.О.

ЗОРАН ПЕТРОВСКИ – Претседател на Управен одбор и Генерален директор

ДАНИЕЛ ЦЕКОВ - Заменик претседател на Управен одбор и заменик
Генерален директор

ВАЊА ДОНЧЕВА РАЈАТОСКА - Член на Управен одбор и Управител на Биро
Проект Дооел, Скопје

ГОРАН АТАНАСОВСКИ - Член на Управен одбор

ДИМЕ ЈАНЧЕВ - Член на Управен одбор

ЧЛЕНОВИ НА Н.О.

АЛЕКСАНДАР БЕЛЕВ - Претседател на Надзорен одбор

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА - Заменик претседател на Надзорен одбор

ФИЛИП ФИЛИПОСКИ - Член на Надзорен одбор

РАДЕ ЈАНКОВ - Независен член на Надзорен одбор

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ

КРАТОК ОСВРТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕЛОВНИОТ СИСТЕМ АДИНГ ВО 2021 ГОДИНА

2021 година беше уште една пандемиска година пропратена со негативни економски реперкусии, година во која продолживме со функционирање во изменето секојдневие во секоја смисла на зборот. Преустроени и организирани по теркот од претходната 2020-та, работењето се одвиваше во вонредни околности и под засилени мерки за заштита од КОВИД 19.

И покрај овие променливи, 2021 година АДИНГ сепак ја заврши со одлични резултати, притоа задржувајќи ги перспективите за 2022 година.

ПЛАНИРАНО / РЕАЛИЗИРАНО / ПРОФИТ

Планот на продажба на готов производ е исполнет 125% во однос на планираната вредност, а за 21% повеќе од претходната 2020 година. Сите поврзани друштва од ДС – Адинг Белград, Адинг Бугарија, Бизнис Центар – Адинг, Инвест А и Биро Проект покажаа позитивни резултати во работењето.

Планот за продажба на готов производ е реализиран:

- Домашен пазар: 93% во однос на планираното и 91% во однос на 2020 година.
- Странски пазар: 85% повеќе од планираното и 72% повеќе од претходната 2020 година.
- Вкупна продажба: домашен и странски пазар **6.663.180 евра**. Останатата продажба: **714.536 евра**.
- Вкупни приходи **7.377.716 евра**.
- Продажба на готов производ (произведен во АДИНГ) домашен пазар + странски пазар изнесуваше 25% повеќе од планираното, и 21% повеќе во однос на 2020 година.
- Однос на продажба домашен/странски пазар: 47% / 53%.
- Физички обем на производство: **9.701** тони или 20% повеќе од планираното.
- Добивката по оданочување: **355.536 евра** или **4.82 %** во однос на вкупните приходи, додека во 2020 година изнесуваше **316.426 евра** или **5.17%** во однос на вкупните приходи.

Покрај домашниот пазар, продажбата е реализирана и во странство и тоа во: Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Уганда, Бугарија, Косово, Албанија и Казакхстан.

За посебно акцентирање е историски највисокото ниво на извозот кон нашите 2 традиционални пазари Босна и Херцеговина и Црна Гора.

Наплата и задолженост

Низ целата историја на АДИНГ наплатата на побарувањата претставуваат хроничен проблем. Во 2021 генерирањето на ненаплатливи долгови е намалено, а начинот на продажба и наплата се повеќе го обезбедуваме со дополнителни инструменти (банкарски гаранции).

За одржување на ликвидноста во работењето, потребата од банкарско задолжување е се помала.

Компанијата своите задолжувања ги реализираше во рамките на договорените рокови и во тој поглед претставува една од ретките фирми во нашата држава (Закон за финансиска дисциплина).

Обврските наспрема банките редовно се сервисираат при што вратен е вкупен долг од **662.241 евра**, а вкупната задолженост ја намаливме за **19.778 евра**.

Каматната стапка кај банката со која најмногу соработуваме Комерцијална Банка Скопје, е многу поволна.

Инвестициски вложувања

- | | |
|--|--------------|
| - Опрема во производство, лаборатории и обнова на возен парк | 359.802 евра |
| - Градежни работи | 62.182 евра |

Вкупно 421.984 евра

ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПРОМЕНИ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРОМЕНИ

Проширување сопствена малопроджна мрежа

Отворени се две нови подружници:

- Подружница Адинг Маркет 2 Скопје со седиште на Бул.Борис Трајковски бр.94 Скопје-К.Вода и
- Подружница Адинг Маркет 3 Скопје со седиште на ул.16 та Македонска Бригада бр.6/2-6 Скопје-Г.Баба

КАДРОВСКИ ПРОМЕНИ

Во Адинг – 7 нови вработени

Во Биро Проект – 1 нов вработен

Во Адинг Бугарија – 1 нов вработен

Од деловниот систем АДИНГ по различни основи се заминати 10 вработени

Во Адинг

- При крајот на минатата година по кратко боледување ненадејно почина нашиот Генерален директор Благој Дончев. Човекот што целиот 30 годишен работен век го помина во Адинг, качувајќи се од најниското хиерархиско скалило во компанијата до највисокото. Остави силен траг во работењето на компанијата и во нејзиното издигнување до нивото на кое денес се наоѓаме.

АКЦИИ И НИВНО ДВИЖЕЊЕ

Во 2021 година во споредба со 2020 година тргувањето со акциите на АДИНГ на берзата беше помало. Вкупно беа истргувани 3.880 акции со вкупен промет од 2.748.316 денари или 44.688 евра во споредба со 2020 година кога беа истргувани 5.645 акции со вкупен промет од 3.604.565 денари или 58.611 евра. Акциите се тргуваа на македонската берза и нивната цена се движеше од 633 до 750 денари по акција. Од вкупно истргуваните акции АДИНГ продаде 2.000 сопствени акции со вкупна вредност од 1.398.000 денари.



КРАТОК ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПРВИОТ КВАРТАЛ ОД 2022 ГОДИНА

Претходните две години 2020 и 2021 беа години на пандемија. Индустријата за градежништво беше една од ретките која во овој период работеше без намалени капацитети. Резултатите во работењето на Адинг беа невообичаено добри со извонреден раст.

Почетокот на оваа година најави економска криза, пораст на цените на сите производи и инфлаторна спирала.

Цените на основните градежни материјали пораснаа за 30-40% во период од неколку месеци (челик, цемент, дрвена граѓа, асфалт). Ова ги наруши инвестициските вложувања и договорените градежни проекти не може да се завршат со претходно тендерирани цени.

Како последица на претходното, се појави намалена продажба на градежни материјали каде спаѓаат и нашите производи.

Дополнително, репроматеријалите потребни за нашето производство во континуитет трпат нагорни промени во цените од почетокот на 2022, а дополнително оптоварување претставува и поскапувањето на електричната енергија за (3 до 4 пати) во зависност од движењето на берзанската цена.

Она што можеме да го напоменеме е дека навреме предвидувајќи ја економската криза уште при крајот на претходната година, службата Набавки обезбеди поголемо количество репроматеријали и амбалажа, со што ударот на кризата го амортизираше до одреден степен.

Првите три месеци планските задачи се исполнети. Кумулативната добивка заклучно со март е пониска од минатогодишната, но ако се земат предвид залихите од готови производи, репроматеријали и амбалажа ги надминуваме резултатите од претходната година.

Другите фирми од системот:

Адинг Белград, Адинг Бугарија, Биро проект и Бизнис Центар – Адинг во овој момент не чувствуваат посериозни последици од кризата, освен Инвест А која покажува негативни резултати.

Првите три месеци од годината кај нашите компании секогаш се одликувале со намалени приходи, заради се`уште сезонскиот карактер на градежништвото.

Прогноза и визија за реализирање планските предвидувања до крајот на годината

Во овој момент многу тешко е да се предвиди развојот на економската криза.

Неколку упоришта кои се столбови на нашата продажба:

Домашен пазар:

- *Додатоци во цементна индустрија:* предвидуваме двојно поголема нивна продажба во однос на минатата година.
- *Додатоци за бетон:* да го задржат минатогодишното ниво
- *Материјали наменети за малопродажба (Градежни лепила, Фасадни материјали, Врска У, Смеси за глетување и сл.):* предвидуваме најмалку двојно поголема продажба во однос на 2021, тренд кој е присутен во првите 3 месеци.
- *Специјалитети (Смеси за заливање - Ексмали, Репаратурни малтери, Инјекциони смеси, Епоксидни производи):* да го задржат најмалку нивото од претходната година.

Извоз:

- Проектите од голем обем во БиХ и Црна Гора на кои бевме присутни претходните две години се во завршна фаза, што значи и помала потреба од наши производи.
- Празнината од оваа продажба треба делумно да ја пополни продажбата на додатоци за цементна индустрија. За таа цел извршени се индустриски проби во четири фабрики за цемент во Србија, Бугарија и Албанија. Во тек се испитувања во Грција.
- Инцидентни извози веќе се договорени во Хрватска и Уганда.

Посебен акцент при продажбата ќе биде наменет на развојот на најновата линија на производи, додатоци за цементна индустрија. Овој тип производи, како пластификаторите и суперпластификаторите за бетон имаат активна улога при намалувањето на вкупната емисија Co2. На овој начин, ние сме во тек на најсовремените трендови во светот.

Производството во Бугарија очекуваме да е поголемо од минатогодишното и со поголем профит, а останатите фирми ќерки треба да обезбедат раст во однос на претходната година.

Инвестициони вложувања во оваа година се предвидени на околу 300.000 евра.

- При крај е инвестицијата на фотоволтаична електрана со инсталиран капацитет од 2.600 кв. Оваа инвестиција треба да ја намали зависноста од ценовно нестабилниот пазар на електрична енергија. По првичните пресметки треба да ја врати инвестицијата за 4-5 години. Воедно со овој проект фирмата покажува визионерство и општествена одговорност.
- Веќе е инсталирана втората линија за прашкасти производи со капацитет 12t/смена од полуавтоматски тип.

- Нова е линијата за автоматско затворање, етикетирање и маркирање за мали пакувања од 1 и 5 литри.
- Дооформување на погонот за течно производство. Треба да биде завршено оваа година.
- Изведба на подови и други пратечки работи во погоните за прашкасто производство.
- Модернизација на складовите со поставување етажни сталажи.


Сите овие инвестиции имаат цел подобрување на квалитетот на производите, зголемување на капацитетите, побезбедно производство, намалување на учеството на работна рака и енергија во единица производ, намалување на емисијата на стакленички гасови и усогласување со ЕУ регулативите.

Уште еднаш се навраќаме на првичната констатација дека пред нас е тешко предвидлив период. Инфлаторниот вител, кој беше историја, повторно се враќа.

Најголемото оружје на Адинг од секој пат биле извонредниот човечки потенцијал и филозофија на работа.

Април, 2022
Скопје

**Претседател на Управен Одбор и
Генерален Директор**


Зоран Петровски
дипл. инж. арх.

ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

ИНВЕСТ А	Друштво за инвестициони работи, проектирање, консалтинг и инженеринг ИНВЕСТ А, ДООЕЛ, Скопје, Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров
ЕМБС	5505925
Дејност	43.99 Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Смилевски Сашко

БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ	БИЗНИС ЦЕНТАР - АДИНГ ДООЕЛ друштво за производство , инженеринг и трговија Скопје, ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров
ЕМБС	4221290
Дејност	46.75 Трговија на големо со хемиски производи
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Белев Александар

БИРО ПРОЕКТ	Друштво за проектирање и консалтинг БИРО ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје, ул.Васил Ѓоргов бр.21/1-8 Скопје - Центар
ЕМБС	5735904
Дејност	71.11 – Архитектонски дејности
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Дончева Рајатоска Вања

ПРОДАВНИЦА 1	АДИНГ АД СКОПЈЕ Подружница Продавница 1, ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров
ЕМБС	4205880/1
Дејност	47.52 Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници
Учество на АДИНГ АД	100 %
Раководител	Атанасовски Горан

МАРКЕТ 2	АДИНГ АД СКОПЈЕ Подружница Адинг Маркет 2, Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.94 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
ЕМБС	4205880/2
Дејност	47.52 Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници
Учество на АДИНГ АД	100 %
Раководител	Атанасовски Горан

МАРКЕТ 3	АДИНГ АД СКОПЈЕ Подружница Адинг Маркет 3, Ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА Бр.6/2-6 С КОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
ЕМБС	4205880/3
Дејност	47.52 Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници
Учество на АДИНГ АД	100 %
Раководител	Атанасовски Горан

Л.А.ХЕМИЈА	Друштво за промет на хемикалии Л.А.ХЕМИЈА Луфакис и Адинг ДОО Скопје, ул. Новоселски пат 66, Ѓорче Петров, Скопје
ЕМБС	5547253
Дејност	46.75/0 Трговија на големо со хемиски производи
Учество на АДИНГ АД	40 %
Управител	Милковски Мартин

АДИНГ-БУГАРИЈА	АДИНГ Бугарија" ЕООД Софија, Р. Бугарија, реон Красно село, бул. Тотлебен 89 А, кат 2, стан 4
Дејност	вршење на дејности кои не се законски забранети
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Хаџиска Невенка

АДИНГ -БЕЛГРАД	Претпријатие за примена и пласман на хемиски производи во градежништво "АДИНГ" д.о.о. Белград, Србија, ул.Нехруова бр.82
Дејност	Трговија на големо со хемиски производи
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Ѓуровиќ Зоран

ФИЛИЈАЛА ВО КАЗАКСТАН	АДИНГ АД Скопје - Филијала во Казакстан, Алмати, Казахстан, ул. Бекмаханова 96/12
Дејност	сите дејности согласно со предметот на делување на АДИНГ а кои соодветствуваат на законите
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Петровски Зоран

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Членови на У.О.

р.б.	Име и Презиме	Функција	Датум на назначување	Број на акции	Учество акции
1	Зоран Петровски	Претседател на УО - Генерален Директор	24.11.2021	32,633	8.45 %
2	Даниел Цеков	Зам.претседател на УО - Зам. Генерален Директор	15.12.2021	2,050	0.53 %
3	Вања Дончева	Член на УО	01.06.2021	5,941	1.54 %
4	Горан Атанасовски	Член на УО	01.06.2021	7,350	1.90 %
5	Диме Јанчев	Член на УО	15.12.2021	350	0.09 %
ВКУПНО				48,324	12.51 %

р.б.	Име и Презиме	Функција	Датум на престанок	Број на акции	Учество акции
1	Благој Дончев	Претседател на УО - Генерален Директор	23.10.2021	28,345	7,34 %

Членови на Н.О.

р.б.	Име и Презиме	Функција	Датум на назначување	Број на акции	Учество акции
1	Александар Белев	Претседател	28.04.2021	1,168	0,30 %
2	Александра Петровска	Зам.претседател	28.04.2021	0	0.00%
3	Филип Филипоски	Член	28.04.2021	9,512	2.46 %
4	Раде Јанков	Член	28.04.2021	1,180	0.31 %
ВКУПНО				11,860	3.07 %

КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Врз основа на член 384-а од Законот за трговските друштва, Управниот одбор изјавува дека во групацијата АДИНГ се применуваат принципите и најдобрите практики на корпоративното управување предвидени во Статутот и Општите акти на друштвото (Деловници за работа на Надзорниот и Управниот одбор и Упатство за работа на Управниот одбор) донесени од страна на органите на друштвото врз основа на законските прописи на РСМ. Наведените акти се јавно достапни во просториите на друштвото, а Статутот во електронска форма е објавен на веб страната на друштвото. Имено, иако АДИНГ АД Скопје не е обврзан да го применува Кодексот на корпоративно управување на акционерските друштва котиран на Македонската берза, како одговорна компанија нашите заложби се почитување на општо воспоставените стандарди, принципи и практики, а се со цел подобро и транспарентно работење. Од донесувањето на Статутот и Општите акти на друштвото до денес не постојат случаи кои би укажале дека постојат отстапувања од правилата, туку напротив компанијата се стреми максимално да се почитуваат истите, со што се обезбедува успешно работење на компанијата, заштита на нејзините интереси како и интересите на акционерите и вработените.

ГОДИШНИ ПЛАТИ И НАГРАДИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

Име и Презиме	Вкупни примања
Зоран Петровски	30.865 еур
Даниел Цеков	24.769 еур
Вања Дончева	26.896 еур
Горан Атанасовски	23.714 еур
Диме Јанчев	14.685 еур
Благој Дончев (до 23.10.2021)	32.979 еур

Име и Презиме	Функција	Учество во Н.О.
Александар Белев	Претседател	3.659 еур
Александра Петровска	Член/ Зам.претседател	2.780 еур
Филип Филипоски	Член	2.780 еур
Раде Јанков	Член	2.780 еур

Претседателот на УО и заменик претседателот имаат право по основ на учество во добивка за 2021 година во износ од 2,5 % од годишната добивка по одбивка на сите законски обврски, согласно со склучените договори.

ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ И АКЦИОНЕРИТЕ

Вкупен износ на основната главнина	3.856.272 EUR
Број на издадени акции	386.400
-Обични акции	386.400
Номинална вредност на акциите	9,98 EUR
Број на акционери на крајот на годината	299
Број и процент на сопствени акции во основната главнина	38.640 обични акции 10 %
Меѓународен идентификациски број на акциите издадени од АД-ИСИН број	МКАДИН101010 (ADIN)

Акционери со повеќе од 5 % учество во вкупниот број на акции

Р.Б.	Име и Презиме	Број на акции	учество акции
1	АДИНГ АД - Скопје	38.640	10,00 %
2	Зоран Петровски	32.633	8,45 %
3	Благој Дончев	28.345	7,34 %
4	Биро Проект ДООЕЛ	21.056	5,45 %
5	Љупчо Атанасовски	19.434	5,03 %
	ВКУПНО	140.108	36,26%

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

Цена на акција	
- Максимална	750 МКД
- Минимална	633 МКД
Пазарна капитализација (последен ден 31/12/21)	270.480.000 МКД 4.388.985 ЕУР

*среден курс на НБРМ на 31.12.2021 е 61,6270 мкд

Дивиденда

На основа работењето на друштвото во претходната година, нето добивката и ликвидноста, Управен Одбор поднесува предлог одлука до Собранието на акционери за исплата на дивиденда.

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденда се додека истата не се одобри на Годишното собрание на акционери.

На 28 Април 2021 година на Годишното собрание на акционери е одобрена пресметка и исплата на нето дивиденда за 2020 година во износ од 25 денари по акција. Пресметаната дивиденда е прикажана како намалување од тековната добивка.

Исплатена дивиденда во претходните три години:

Година	Апсолутен износ	% од номинала
2020	25 МКД	4,07 %
2019	22 МКД	3,58 %
2018	20 МКД	3,26 %

Големи зделки и зделки со заинтересирана страна

Според Законот за трговски друштва, АДИНГ АД Скопје во 2021 година нема склучено големи зделки и зделки со заинтересирани страни.

АДИНГ АД

Ер. 02-1430/3

20.04.22 год

Врз основа на член 480 ст.3 од законот за трговски друштва, Надзорниот Одбор на АДИНГ АД до Собранието на акционери на АДИНГ Скопје поднесува

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АДИНГ АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА

Согласно законската регулатива на општите акти на друштвото, Надзорниот Одбор има овластувања да врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот Одбор, на седница одржана на 20.04.2022 година, ја разгледа Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2021 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на друштвото изготвен од Управниот Одбор на АДИНГ АД Скопје, консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2021 година на АДИНГ АД Скопје и поврзаните друштва со предлог одлука на Управниот Одбор за распределба на добивката по годишната сметка, извештајот за извршената ревизија на годишната сметка на Друштвото за 2021 година од овластениот ревизор ГРАНТ ТОРНТОН, при што констатира дека :

- Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2021 година и консолидираната годишна сметка на АДИНГ АД и поврзаните друштва се согласно прописите на Република Северна Македонија и Меѓународните сметководствени стандарди, што е потврдено и од Ревизорската кука ГРАНТ ТОРНТОН.

Поради тоа, Надзорниот Орган му предлага на Собранието на акционери на АДИНГ АД Скопје на годишното Собрание, Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2021 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на друштвото, како и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2021 година на АДИНГ АД Скопје и поврзаните друштва, со предложената распределба на добивката да ги усвои.

Во текот на 2021 година Надзорниот одбор одржа 5 редовни седници во состав Претседател Белев Александар, Заменик претседател Александра Петровска, член Филип Филиппоски и независен член Раде Јанков.

Согласно Одлуката бр.02-2035/9 од 28.04.2021 година на Собранието на акционери на АДИНГ АД Скопје, поради истек на мандатот на досегашните членовите на Надзорниот одбор повторно беа избрани старо-новите членови и тоа Александар Белев, Александра Петровска, Филип Филиппоски и Раде Јанков како независен член.

Надзорниот одбор на ден 29.04.2021 година одржа 1-ва конститутивна седница и согласно член 379 од Законот за трговски друштва и член 55 став 1 од Статутот на АДИНГ АД Скопје донесе одлука со која се избира Александар Белев за Претседател на Надзорниот одбор и Александра Петровска за Заменик претседател на Надзорниот одбор. Надзорниот одбор во текот на 2021 година одржа 8 редовни седници и 2 вонредни седници.

Присуството на седниците на членовите на Надзорниот Одбор како и на Претседателот на Управниот Одбор беше редовно. Поради прогласената глобалната пандемија предизвикана од ковид вирусот, дел од седниците се одржуваа без физичко присуство, но со помош на ZOOM платформата, а потоа и дел со физичко присуство во деловните простории на АДИНГ АД Скопје.

Материјалите се разгледуваа на месечно ниво за работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва за остварување на плановите за: реализација на продажбата на домашен и странски пазар; остварување на производството и реализација на набавките; трошоците; пресметките; остварените добивки односно загуби и друго.

Како резултат на разгледување на материјалите добиени од Управниот Одбор за работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва за 2021 година донесени се голем број на заклучоци како и 11 одлуки и тоа:

- Одлука бр.20 од 24.03.2021 година за утврдување на текстот на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за 2020 година.
- Одлука бр.1 и 2 од 29.04.2021 година за избор на Претседател и Зам.претседател на Надзорен одбор
- Одлука бр.3 од 29.04.2021 година за избор на Претседател и Зам.претседател и членови на Управен одбор
- Одлука бр.4 од 27.05.2021 година за распределба на функции на членовите на Управниот одбор
- Одлука бр.5 од 28.07.2021 година со која се дава претходна согласност за измените и дополнувањата на организационата шема на АДИНГ АД Скопје и систематизациите на АДИНГ и фирмите ќерки во РСМ.
- Одлука бр.6 од 11.08.2021 година за исплата на стимул на поедини членови на Управниот одбор во паричен износ до 110.000 денари, а во врска со учеството во реализирање на проектот на SRBC во Црна Гора и проектот во Уганда.
- Одлука бр.7 од 15.09.2021 година со која се дава согласност на одлуката на Управниот одбор за основање на две нови подружници на друштвото АДИНГ АД Скопје
- Одлука бр.8 од 24.11.2021 година со која се утврдува престанок на мандатот на член на управен одбор и функцијата Претседател на Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје на Благој Дончев поради смрт а за Претседател на Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје се именува Зоран Петровски
- Одлука бр.9 и 10 од 15.12.2021 година за избор на Заменик Претседател на Управен одбор и распределба на овластувањата и функциите на Претседателот, Заменик претседателот и членовите на Управниот одбор според деловите на работниот процес на АДИНГ АД Скопје.

Покрај разгледувањето на работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва преку материјалите добиени од Управниот Одбор, Надзорниот Одбор беше информиран од страна на Претседателот на Управниот Одбор за:

- Усвоениот Бизнис план за 2021 година за АДИНГ и фирмите ќерки
- Одржаната седница на Одборот за квалитет и презентирање на активностите во двата система ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
- Судските предмети кои се во тек
- Завршувањето на оперативниот лизинг со Шпаркасе Лизинг и обнова на возниот парк со нови возила купени со сопствени средства.
- Набавка на нови електрични вилушкари
- Тековните и идните проекти во земјата и странство
- Назначување на нов Извршен директор во ДС задолжен за службите фабрика и институт како и назначување на нов Раководител на ЦЛА почнувајќи од 01.07.2021 година

- Преговорите со Синдикалната организација на АДИНГ за измена на коефициентите за вреднување на работните места кои се дел од Колективниот договор на АДИНГ АД Скопје како и измени и дополнувања на Систематизацијата на работни места
- Предвидените инвестиции во АДИНГ кои ќе чинат 500.000 евра а истите ќе бидат финансирани дел од сопствени средства дел со средства од ЕБОР.
- Донесена одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2021 година во висина од 30.000 денари на вработените во ДС
- Завршен судскиот предмет по ревизија против Бетон Битола
- Успешно завршена продажбата на сопствени акции кои надминуваа 10% од основната глвнина на друштвото
- Започнување со реализација на планираните инвестиции и подигнат веќе одобрен кредит за таа намена од Комерцијална банка во износ од 250.000 евра
- Отварање на две нови продавници како подружници, со цел развивање на малопродажбата во АДИНГ.
- За реализацијата и добивката во првите 8 месеци на Ла Хемија
- Двата нови вилушкани кои се дел од предвидените инвестиции
- Започнување со реализирање на предвидената инвестиција за вклучување на втора прашкаста линија во вредност од □ 50-60000 евра.
- Подигнатиот кредит од Комерцијална банка поради довршување на започнатите инвестиции во АДИНГ АД Скопје
- Купување на нов агрегат за струја
- Зголеменото производство за во цементната индустрија
- Завршен судскиот предмет МОН-ИНВЕСТ А
- Предлог за продажба на деловниот простор во ТЦ Антико
- Предавање на документацијата за кредитирање на дел од инвестициите во АДИНГ преку ЕБРД

Анализирајќи го работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва во 2021 година и видно од остварените позитивни финансиски резултати во тековната 2021 година, Надзорниот одбор дава Одлична оценка, посебно истакнувајќи дека тоа е остварено во време на глобална светска пандемија.

Во 2021 година во АДИНГ АД остварени се следните резултати:

- Вкупната нето продажба на готови производи на домашен и странски пазар изнесува 6.663.180 евра. (+ 714,536 евра од останати приходи, или вкупно 7.377.716 евра). Реализацијата од готови производи изнесуваше 125% од планираната, а 121% во однос на 2020 година
- Вкупното производство изнесуваше 9.701 тони или 120% од планираното

Во 2021 година резултатите од финансиското работење во АДИНГ АД се следните:


- Приходите од деловното работење изнесуваат 7,337,716 евра.
- Добивката по оданочување изнесува 355.536 евра што претставува 4,82% од вкупните деловни приходи.

Надзорниот одбор позитивно ја оцени соработката која во остварувањето на своите надлежности утврдени со Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва ја имаше со Претседателот и членовите на Управниот одбор, со цел изградување на заеднички ставови во насока на остварување на зацртаните планови за успешен развој на Друштвото во изминатата година.

Надзорниот Одбор и во текот на 2022 година продолжи да го следи работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва преку разгледување на материјалите добиени од Управниот Одбор.

Април 2022 година
Скопје

Претседател на Надзорен Одбор
Белев Александар



Посебни финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Адинг АД, Скопје

31 декември 2021 година



Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Посебен извештај за финансиската состојба	3
Посебен извештај за сеопфатната добивка	4
Посебен извештај за промените во капиталот	5
Посебен извештај за паричните текови	6
Белешки кон посебните финансиски извештаи	7
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До: Раководството и Акционерите на
Адинг АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Адинг АД, Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Посебен извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, Посебен извештај за сеопфатната добивка, Посебен извештај за промените во капиталот и Посебен извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 38.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Основа за мислење со резерва

1. Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2021 година вложувањата на Друштвото во придружените друштва Адинг Сими Парс, Иран и Адинг Хелас АБЕЕ Грција, изнесуваат 18,440 илјади денари и 1,478 илјади денари, соодветно. Ние не бевме во состојба, со примена на процедура на независна верификација како и други ревизорски процедури, да стекнеме доволно соодветни ревизорски докази во поткрепа на овие вложувања. Понатаму, евидентираниите износи на погореспоменатите вложувања, вклучително и вложувањето во подружницата Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари не се усогласени со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кој се води при Централниот Регистар на Република Северна Македонија. Соодветно, не бевме во состојба да утврдиме дали некои корекции на погореспоменатите вложувања со состојба на 31 декември 2021 година би биле неопходни.
2. Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните посебни финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2021 година вклучува побарувања од домашни и странски купувачи и поврзани субјекти кои се доспеани над една година, во износ од 44,720 илјади денари. Друштвото не направи проценка на ризикот од ненаплатливост ниту има признаено резервација од нивно обезвреднување, согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.13 кон овие посебни финансиски извештаи. Поради природата на расположливите податоци и информации, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна резервација од обезвреднување на погореспоменатите побарувања со состојба на 31 декември 2021 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можниот ефект од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основа за мислење со резерва“, посебните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2021 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски податоци објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021.

Марјан Андонов

Управител

Грант Торнтон ДОО, Скопје



Маја Атанасовска
Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Скопје, 08 април 2022 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми членки.

Посебен извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2021 000 МКД	31 декември 2020 000 МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	186,538	174,215
Нематеријални средства	6	-	-
Вложувања во недвижности за изнајмување	7	15,517	16,248
Вложувања во подружници и придружени друштва	9.1	65,607	65,607
Финансиски средства расположливи за продажба	9.2	986	812
		268,648	256,882
Тековни средства			
Финансиски побарувања	10	-	4,010
Залихи	11	82,685	52,390
Побарувања за данок на добивка		1,051	-
Побарувања од купувачи и останати побарувања	12	157,264	184,206
Парични средства и еквиваленти	13	28,076	13,708
		269,076	254,314
Нетековни средства наменети за продажба	14	1,763	1,763
Вкупно средства		539,487	512,959
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	15	189,091	187,693
Резерви	15	54,356	51,036
Нераспределена добивка		124,638	118,148
		368,085	356,877
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици	16	27,056	31,042
		27,056	31,042
Тековни обврски			
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици и краткорочни позајмици	16	66,277	63,517
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	76,175	58,417
Обврски за данок на добивка		1,894	3,106
		144,346	125,040
Вкупно обврски		171,402	156,082
Вкупно капитал и обврски		539,487	512,959

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 22 февруари 2022 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Зоран Петровски
Претседател на Управен Одбор



Г-ѓа Јелена Гаца
Раководител на Финанси

Посебен извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2021	2020
		000 МКД	000 МКД
Приходи од продажба	18	453,598	371,937
Останати деловни приходи	19	3,572	7,048
Промена на залихите на готови производи	11	7,523	(1,805)
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки	20	(295,620)	(242,651)
Трошоци за користи на вработените	21	(57,129)	(53,494)
Депрецијација и амортизација	5,6,7	(14,710)	(13,255)
Останати деловни трошоци	22	(68,423)	(39,712)
Добивка од деловни активности		28,811	28,068
Финансиски приходи		248	438
Финансиски (расходи)		(2,622)	(3,412)
Нето финансиски (расходи)	23	(2,374)	(2,974)
Добивка пред оданочување		26,437	25,094
Данок на добивка	24	(4,394)	(5,475)
Добивка за годината		22,043	19,619
Останата сеопфатна добивка: Вреднување на обј.вр. на фин.средства расположливи за продажба	9.2,15	174	(43)
Вкупна сеопфатна добивка за годината		22,217	19,576
Добивка за годината расположлива за акционерите		22,043	19,619
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за акционерите		22,217	19,576
Заработувачка по акција – основна и разводнета (МКД по акција)	25	61	54

Посебен извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал					
	Акции во оптек	Сопствени акции	Премии	Резерви	Нераспре- делена добивка	Вкупно
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
1 јануари 2021	212,898	(22,391)	(2,814)	51,036	118,148	356,877
Продадени сопствени акции (Бел.15)	-	1,102	296	-	-	1,398
Распоред на акумуирани добивки (Бел. 15)	-	-	-	3,146	(3,146)	-
Распределба на дивиденда (Бел. 15)	-	-	-	-	(12,407)	(12,407)
Трансакции со сопствениците	-	1,102	296	3,146	(15,553)	(11,009)
Добивка за годината	-	-	-	-	22,043	22,043
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	174	-	174
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	174	22,043	22,217
31 декември 2021 година	212,898	(21,289)	(2,518)	54,356	124,638	368,085
1 јануари 2020	212,898	(21,289)	(2,680)	51,079	109,343	349,351
Распоред на нераспоредена добивка (Бел.15)	-	-	-	-	(10,683)	(10,683)
Откупени сопствени акции (Бел.15)	-	(1,102)	(134)	-	-	(1,236)
Трансакции со сопствениците	-	(1,102)	(134)	-	(10,683)	(11,919)
Корекции (Бел.15)	-	-	-	-	(131)	(131)
Добивка за годината	-	-	-	-	19,619	19,619
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	(43)	-	(43)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	(43)	19,488	19,445
31 декември 2020 година	212,898	(22,391)	(2,814)	51,036	118,148	356,877

Посебен извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2021	2020
		000 МКД	000 МКД
Оперативни активности			
Приливи од купувачи		484,148	366,475
Исплати на добавувачи и вработени		(422,154)	(322,783)
		61,994	43,692
Платени камати		(2,622)	(3,390)
Платен данок од добивка		(6,657)	(3,049)
		52,715	37,253
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема и вложувања во недвижности за изнајмување	5,7	(26,302)	(17,837)
Продажба на недвижности и опрема и вложувања во недвижности за изнајмување	5,7	-	637
Прилив од камати		212	438
		(26,090)	(16,762)
Финансиски активности			
Прилив по кредити		121,134	139,485
(Отплата) на кредити		(122,360)	(134,119)
Исплата на дивиденди и награди	15	(12,429)	(11,949)
Прилив од тргување со сопствени акции		1,398	-
(Одлив) од тргување со сопствени акции		-	(1,236)
		(12,257)	(7,819)
Нето промена на паричните средства		14,368	12,672
Парични средства и еквиваленти на почетокот		13,708	1,036
Парични средства и еквиваленти на крајот	13	28,076	13,708

Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Адинг АД, Скопје и подружници

31 декември 2021



Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран извештај за паричните текови	6
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До: Раководството и Акционерите на
Матичното друштво Адинг АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО

Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото Адинг АД, Скопје („Матичното друштво“) и неговите подружници (во понатамошниот текст заедно како „Групата“), составени од Консолидиран извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, како и Консолидиран извештај за сеопфатната добивка, Консолидиран извештај за промените во капиталот и Консолидиран извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 41.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми членки.

Основа за мислење со резерва

- 1 Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, вложувањата на Матичното Друштво во придружените друштва Адинг Схими Парс, Иран и Адинг Хелас АБЕЕ Грција, со состојба на 31 декември 2021 година изнесуваат 18,440 илјади денари и 1,478 илјади денари, соодветно. Овие вложувања се евидентирани по нивната набавна вредност што не е во согласност со прифатената сметководствена политика објавена во Белешката 2.2 кон придружните консолидирани финансиски извештаи. Освен тоа, ние не бевме во состојба, со примена на процедура на независна верификација како и други ревизорски процедури, да стекнеме доволно соодветни ревизорски докази во поткрепа на овие вложувања. Понатаму, нивните евидентирани износи не се усогласени со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при Централниот Регистар на Република Северна Македонија. Соодветно, не бевме во состојба да утврдиме дали некои корекции на погореспоменатите вложувања со состојба на 31 декември 2021 година би биле неопходни.
- 2 Како што е објавено во Белешка 11 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2021 година вклучува побарувања од домашни и странски купувачи кои се доспеани над една година во износ од 47,819 илјади денари. Група не направи проценка на ризикот од ненаплатливост ниту има признаено резервација од нивно обезвреднување, согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.14 кон овие консолидирани финансиски извештаи. Поради природата на расположливите податоци и информации, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна резервација од обезвреднување на погореспоменатите побарувања со состојба на 31 декември 2021 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можниот ефект од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основата за мислење со резерва“, консолидираните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Адинг АД, Скопје и подружници за 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021.



Марјан Андонов
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Скопје, 08 април 2022 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Консолидиран извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2021 000 МКД	31 декември 2020 000 МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	244,279	231,358
Нематеријални средства	6	-	-
Вложувања во недвижности за изнајмување	7	15,517	16,248
Вложувања			
- Вложувања во придружени друштва	9.1	30,608	29,794
- Финансиски средства расположливи за продажба	9.2	986	812
		291,390	278,212
Тековни средства			
Финансиски побарувања	10	-	536
Побарувања за данок на добивка		1,126	702
Побарувања од купувачи и останати побарувања	11	142,552	164,886
Залихи	12	185,283	116,149
Парични средства и еквиваленти	13	37,422	16,944
		366,383	299,217
Нетековни средства наменети за продажба	14	1,763	1,763
Вкупно средства		659,536	579,192
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	15	179,575	178,177
Резерви		59,746	56,411
Нераспределена добивка		220,454	176,083
Вкупно капитал		459,775	410,671
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици	16	35,511	37,241
		35,511	37,241
Тековни обврски			
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици	16	70,065	66,441
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	92,128	61,674
Обврски за данок на добивка		2,057	3,165
		164,250	131,280
Вкупно обврски		199,761	168,521
Вкупно капитал и обврски		659,536	579,192

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Матичното Друштво на ден 22 февруари 2022 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Зоран Петровски
Претседател на Управен Одбор



Г-ѓа Јелена Гаџа
Раководител на Финансии

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2021 000 МКД	2020 000 МКД
Приходи од продажба	18	557,282	502,316
Останати деловни приходи	19	5,166	7,925
Промена на залихите на готови производи		7,189	(2,139)
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки	20	(309,148)	(287,110)
Трошоци за користи на вработените	21	(84,921)	(79,891)
Депрецијација и амортизација	5,6,7	(19,636)	(17,266)
Останати деловни трошоци	22	(95,287)	(48,350)
Добивка од деловни активности		60,645	75,485
Финансиски приходи	23	8,441	473
Финансиски (расходи)	23	(3,760)	(4,089)
Нето финансиски (расходи)		4,681	(3,616)
Учество во добивката на придружените друштва	9.1	814	148
Добивка пред оданочување		66,140	72,017
Данок на добивка	24	(5,771)	(6,460)
Добивка за годината		60,369	65,557
Останата сеопфатна добивка:			
Вреднување на обј.вр. на фин.средства расположливи		174	(43)
Ефект од преведување на странски валути		(24)	676
Вкупна сеопфатна добивка за годината		60,519	66,190
Добивка за годината расположлива за акционерите		60,369	65,557
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за акционерите		60,519	66,190
Заработувачка по акција – основна и разводнета (МКД по акција)	25	166	181

Консолидиран извештај за промените во капиталот


	Акционерски капитал			Резерви	Нераспре-делена добивка	Вкупно
	Акции во оптек	Сопствени акции	Премии			
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
1 јануари 2021	203,382	(22,391)	(2,814)	56,411	176,083	410,671
Распоред на нераспределена добивка за дивиденди (Бел.15)	-	-	-	-	(12,813)	(12,813)
Распоред во резерви	-	-	-	3,185	(3,185)	-
Откуп на сопствени акции	-	1,102	296	-	-	1,398
Трансакции со сопствениците	-	1,102	296	3,185	(15,998)	(11,415)
Добивка за годината	-	-	-	-	60,369	60,369
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>						
Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 15)	-	-	-	174	-	174
Преведување на странско работење	-	-	-	(24)	-	(24)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	150	60,369	60,519
31 декември 2021 година	203,382	(21,289)	(2,518)	59,746	220,454	459,775
1 јануари 2020	203,382	(21,289)	(2,680)	55,620	121,367	356,400
Распоред на нераспределена добивка за дивиденди (Бел.15)	-	-	-	-	(10,683)	(10,683)
Распоред во резерви	-	-	-	27	(27)	-
Откуп на сопствени акции	-	(1,102)	(134)	-	-	(1,236)
Трансакции со сопствениците	-	(1,102)	(134)	27	(10,710)	(11,919)
Корекции (Бел.15)	-	-	-	-	(131)	(131)
Добивка за годината	-	-	-	-	65,557	65,557
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>						
Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 15)	-	-	-	(43)	-	(43)
Преведување на странско работење	-	-	-	807	-	807
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	764	65,426	66,190
31 декември 2020 година	203,382	(22,391)	(2,814)	56,411	176,083	410,671

Консолидиран извештај за паричните текови


	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2021 000 МКД	2020 000 МКД
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		66,140	72,017
Коригирано за:			
Депрецијација и амортизација	5,6,7	19,636	17,266
Нето расходи / (приходи) од камати	23	(4,744)	3,812
Учество во нето средствата на придружените друштва	9.1	(814)	(148)
Отпис и резервирање поради обез. на побарувања од купувачи и позајмици	10,11	28,954	19,789
Нето сметк. вредност на продадена опрема	22	332	183
Приходи од продажба на опрема	19	(132)	(697)
Кусоци	22	934	248
Отпис на обврски и вишоци по попис	19	(272)	-
		110,034	112,470
Промени во оперативните средства и обврски			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(6,620)	(9,168)
Залихи		(70,068)	(43,897)
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		30,748	(9,397)
		64,094	50,008
Платени камати		(3,626)	(3,888)
Платен данок од добивка		(7,303)	(3,900)
Нето паричен тек од оперативни активности		53,165	42,220
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема и вложувања во недвижности		(32,158)	(27,302)
Прилив од продадена опрема		132	697
Прилив/(Одлив) од дадени кредити		536	52
Прилив по камати		8,370	76
Нето паричен тек искористен за инвестициони активности		(23,120)	(26,477)
Финансиски активности			
Прилив по кредити		124,254	139,485
(Отплата) на кредити		(122,360)	(132,037)
Откуп на сопствени акции		1,398	(1,236)
Исплата на дивиденди		(12,859)	(11,949)
Нето паричен тек искористен за финансиски активности		(9,567)	(5,737)
Нето промена на паричните средства		20,478	10,006
Парични средства и еквиваленти на почетокот		16,944	6,131
Преведување на странски валути		-	807
Парични средства и еквиваленти на крајот	13	37,422	16,944

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ во 2021 год.

ВКУПНИ ПРИХОДИ 2021 година



ВКУПНИ ПРИХОДИ 2021 година



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ во период од 2017 до 2021 година

ПРИХОДИ и НЕТО ДОБИВКА



*планирана минимална нето добивка - 250.000 евра

2017 - 6,96 % над минималната

2018 - 6,82 % над минималната

2019 - 11,42 % над минималната


2020 - 26,57 % над минималната

2021 - 42,21 % над минималната

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ



ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА ПО ГОДИНИ



ПЛАНИРАНА ПРОДАЖБА ВО 2022



Certificate BG03/0070

The management system of

ADING AD

11, Novoselski pat (1409) str., 1060 Skopje, 1060, Republic of North Macedonia

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Purchasing, production, control, development, servicing, engineering and sale of: concrete and mortar admixtures, waterproofing and thermal insulation materials, construction and industrial adhesives and smoothing compounds, repairs, industrial floorings, fire protection of steel constructions and electric cables, joint sealant (rigid and elastic), chemically resistant coatings and compounds.

This certificate is valid from 13 May 2021 until 12 May 2024 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date. Issue 10. Certified since 26 May 1998

Authorised by

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 9001 2015 0818

Page 1 of 1



0005



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Certificate HU06/67618

The management system of

ADING AD

11, Novoselski pat (1409) str., 1060 Skopje, Republic of North Macedonia

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 14001:2015

For the following activities

Purchasing, production, control, development, servicing, engineering and sale of: concrete and mortar admixtures, waterproofing and thermal insulation materials, construction and industrial adhesives and smoothing compounds, repairs, industrial floorings, fire protection of steel constructions and electric cables, joint sealant (rigid and elastic), chemically resistant coatings and compounds.

This certificate is valid from 15 March 2021 until 14 March 2024 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date. Issue 7. Certified since 15 March 2006

Authorised by



SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS14001 2015 0818

Page 1 of 1



0005





EA MLA ПОТПИСНИК
EA MLA Signatory



ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Бр. ЛТ- 055

Accreditation Certificate No. LT-055

**АДИНГ АД Скопје -
Централна лабораторија Адинг**

*ADING AD Skopje –
Central Laboratory Ading*

с акредитиран од
Институтот за акредитација на Република Северна Македонија

Со овој Сертификат се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот:

МКС EN ISO/IEC 17025:2018

за дејностите кои се опишани во прилогот на овој Сертификат кој е означен со ист број.

*This above-named entity is accredited by Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia.
By this Certificate the fulfilment of the requirements of the standard*

МКС ISO/IEC 17025:2018

is acknowledged for the field of accreditation in its full scope as described in the Annex to this Certificate marked with the same number.

В.Д. Директор

Acting Director

Наташа Несторовска Спасовска
Natasha Nestorovska Spasovska

Дата на додела на акредитацијата/ 16.09.2015

Date of the initial accreditation:


Дата на реиздавање/Reissuing Date: 10.07.2019

Важи до/ Valid until: 15.09.2023



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Бр. 11-944/3 од 25. 04. 2019 год.



Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 год.), а согласно членовите 107 став 13 и 108 ставови 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9 а во врска со член 138 став 6 и став 7 од Законот за животна средина ("Службен весник на Република Македонија" бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), постапувајќи по известувањето за исполнување на обврските од оперативниот план од АДИНГ АД Скопје, заведено под бр.11-10520/38 од 22.11.2014год. Министерот за животна средина и просторно планирање го донесе следново:

РЕШЕНИЕ

За издавање на А – Интегрирана еколошка дозвола

1. Се донесува решение за издавање на А - Интегрирана еколошка дозвола за АДИНГ АД Скопје, по исполнување на обврските од оперативниот план.
2. Се задолжува операторот АДИНГ АД Скопје, да постапува во согласност со условите и обврските димензионирани во дозволата.
3. Се задолжува операторот да ги превземе сите неопходни активности во насока на исполнување на обврските дефинирани во А – Интегрираната еколошка дозвола.

Образложение


Правниот субјект АДИНГ АД Скопје, доби А – Дозвола за усогласување со оперативен план заведена под број бр.11-416/3.

од 13.01.2014 год. Согласно 107 став 13 и 108 ставови 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9 а во врска со член 138 став 6 и став 7 од Законот за животна средина операторот АДИНГ АД Скопје, по доставеното известување бр.11-10520/38 од 22.11.2014 год. за исполнување на обврските за оперативен план, во насока на реализација на премин од А -Дозвола за усогласување со оперативен план во А-Интегрирана еколошка дозвола, и реализираниот увид на 09.03.2018 год. од страна на Државниот инспекторат за животна средина, заради утврдување на исполнувањето на обврските од оперативниот план од А-ДУОП, како и условите димензионирани во Нацрт А-ИЕД, се донесува решение за издавање на А - Интегрирана еколошка дозвола.

Имајќи го предвид погоре изнесеното се донесе решение како во диспозитивот


Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правното средство: Против ова решение може да се изјави жалба во износ од 250,00 денари упатени на жиро сметка 840*** ** ** во готови пари до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од објавување на решението во најмалку еден дневен весник достапен на целата територија на Република Македонија.



Изготвил: Светлана Глигорова *Т. Глигорова*
Контролирал: Фатос Балиу *Ф. Балиу*
Одобрил: Назим Алити *Н. Алити*

Согласен: Директор на Управа за жс
Xhezmi Saliu





BUILDING RESEARCH INSTITUTE - NISI

NOTIFIED CERTIFICATION BODY

Identification number NB 2032 of the European Commission

Bulgaria, 1618 Sofia, 86 Nikola Petkov Blvd. , tel: +359 28561082, fax: +359 29559638, e-mail: nisi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL No 2032-CPR-08.40E



In compliance with *Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011* (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

ADMIXTURES FOR CONCRETE, SPRAYED CONCRETE AND MASONRY MORTAR

used in site mixed and ready mixed concrete mixtures for plain, reinforced, precast and sprayed concrete, as well as in cement based masonry mortar. The trade names and performance of essential characteristics are given in Annex 1, Annex 2 and Annex 3 to the Certificate.

placed on the market by

ADING A.D.

Novoselski pat (1409 str.) No.11, Skopje, Republic of North Macedonia.

and produced in the factory of

ADING A.D.

Novoselski pat (1409 str.) No.11, Skopje, Republic of North Macedonia.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards

**EN 934-2:2009+A1:2012, EN 934-3:2009+A1:2012,
EN 934-5:2007**

under system 2+ for the performances set out in this certificate are applied and that

the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances.


This certificate withdraws and replaces the certificate No 2032-CPR-08.40D of 15.12.2020 that was first issued on 30.06.2008 and will remain valid until 14.12.2023 provided that the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standards, used to assess the performances of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Head of NB

Res.Assoc. Eng. Victoria Vassileva Ph.D.

General Manager of NISI

Maya Koseva



SOFIA, 06.04.2021

There are three Annexes of this Certificate that are integrant.



BUILDING RESEARCH INSTITUTE - NISI
NOTIFIED CERTIFICATION BODY
Identification number **NB 2032** of the European Commission

Bulgaria, 1618 Sofia, 86 Nikola Petkov Blvd., tel: +359 28561082, fax: +359 29559638, e-mail: nisi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

CERTIFICATE
OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL
No 2032-CPR-11.5E



In compliance with *Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011* (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction

PRODUCTS FOR THE PROTECTION AND REPAIR OF
CONCRETE STRUCTURES

used to implement road construction, underground construction and hydraulic engineering depending on functions given in Annex 1, with function-related characteristics according to the producer's stated performances given in Annex 2 to the Certificate,

placed on the market by

ADING A.D.

Novoselski pat (1409 str.) No.11, Skopje, Republic of North Macedonia.

and produced in the factory of

ADING A.D.

Novoselski pat (1409 str.) No.11, Skopje, Republic of North Macedonia.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards

EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005, EN 1504-4:2004,
EN 1504-6:2006, EN 1504-7:2006

under system 2+ for the performances set out in this certificate are applied and that

the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances.

This certificate withdraws and replaces the certificate No 2032-CPR-11.5D of 21.05.2019 that was first issued on 31.05.2011 and will remain valid until 15.12.2023 provided that the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standards, used to assess the performance of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Head of NB

Res.Assoc. Dr. Eng. Victoria Vassileva

General Manager of NISI

Maya Koseva



SOFIA, 16.12.2020

There are two Annexes of this Certificate that are integrant.